

АД ОРАНЖЕРИИ
село Хамзали, Босилово

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2021

СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје , 30 мај 2022 година

Содржина

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР.....	4
Извештај за сеопфатна добивка.....	7
Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2020.....	8
Извештај за промените на капиталот.....	9
Извештај за паричните текови.....	10
Белешки кон финансиските извештаи.....	11
1. Општи податоци.....	11
2. Основа за подготовка.....	11
2.1. Користење на проценки и расудувања.....	12
2.2. Континуитет во работењето.....	12
3. Основни сметководствени политики.....	12
3.1 Трансакции во странска валута.....	12
3.2 Недвижности, постројки и опрема.....	13
3.3 Нематеријални средства.....	13
3.4 Депрецијација.....	13
3.5 Вложување во недвижности.....	14
3.6 Оштетување на средствата.....	14
3.7 Пребивање на финансиските инструменти.....	14
3.8 Залихи.....	14
3.9 Финансиски инструменти.....	14
3.10 Побарувања од купувачите, дадени позајмици и останати побарувања.....	15
3.11 Пари и парични еквиваленти.....	15
3.12 Основна главнина и акумулирана добивка/загуба.....	15
3.13 Финансиски обврски.....	16
3.14 Данок на добивка (Годишен данок на непризнаени даночни расходи).....	16
3.15 Надоместоци за вработените.....	17
3.16 Резервирања.....	17
3.17 Признавање на приходите и расходите.....	17
4. Финансиски инструменти.....	18
4.1.Ризик од финансирање.....	18
4.2.Ризик од девизни валути.....	18
4.3.Ризик од промена на каматите.....	19
4.4.Ризик од ликвидност.....	20
5. Финансиски извештаи.....	21

Објаснувачки белешки кон извештајот за сеопфатна добивка.....	21
Објаснувачки белешки кон извештајот за финансиска состојба	24
28. Трансакции со поврзани субјекти.....	26
29. Управување со ризици.....	27
30. Потенцијални и превземени обврски.....	28
31. Настани по датумот на известување.....	28
Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење.....	29
Додаток 2 – Годишна сметка.....	30
Додаток 3 – Годишен извештај	31

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА „АД ОРАНЖЕРИИ“ ХАМЗАЛИ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ОРАНЖЕРИИ коишто ги вклучуваат: Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2021, Извештај за сеопфатна добивка, Билансот на успех, Прегледот на паричните текови, Извештајот за промената во главнината за годината која што завршува на тој даум, како и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Македонија како и за интерните контроли коишто се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди кои што се применуваат во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основ за мислење со резерва

- Како што е наведено во белешка 14, Друштвото нема извршено проценка на објективната вредност на недвижностите, постројките и опремата кои во сметководствента евиденција на Друштвото изнесуваат 1,172,802 илјади денари и како последица на тоа ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување дали таа вредност ја одразува објективната вредност на истите, како што бараат сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија (**МСС 36 - Обезвреднување на средства**).
- Како што е наведено во белешка 16, има искажано побарување за дадени аванси во износ од 5,607 илјади денари. Овие побарувања се застарени и неутужени побарувања во износ од 5,607 илјади денари. За истиот овој износ не е извршено вредносно усогласување на побарувањата за дадени аванси како што бараат сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија (**МСС 39 – Финансиски инструменти: признавање и мерење**).
- Ние не бевме присутни на пописот на залихите на сировинии материјали, резервни делови, недовршено производство и полупроизводи, готови производи и трговски стоки на компанијата на ден 31.12.2021 и не бевме во состојба да го набљудуваме физички попис на залихите заради што не можевме да се увериме по однос на точноста на утврдените количини на залихи на ден 31.12.2021 година ниту тоа да го утврдиме на алтернативен начин.

Мислење со резерва

Освен за можните ефекти од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“, финансиските извештаи на друштвото во сите материјално значајни аспекти ја прикажуваат објективно, финансиската успешност од работењето на друштвото, финансиската состојба и движењето на паричните текови за годината што завршува на 31.12.2021 година, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Обрнување на внимание

Како што е наведено во белешка 2.2. кон финансиските извештаи за годината која што завршува на 31 декември 2021 година, Тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 259,763 илјади денари (224,012 илјади денари на 31 декември 2020 година). Според тоа, работењето на Друштвото значително зависи од можноста за добивање на континуирана финансиска поддршка од страна на банките и доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото.

Нашето мислење не е квалификувано во врска со ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2021 година. Нашата работа по однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **АД ОРАНЖЕРИИ** за годината што завршува на 31 Декември 2021 година.

Овластен ревизор

Управител

Маја Ивановска

Кирил Андоновски

Скопје,
30 мај 2022 година

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Извештај за сеопфатна добивка
 за годината што завршува на 31 декември 2021
 (во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи			
Приходи од продажба	5	433,233	404,730
Оперативни приходи	6	10,637	8,059
		443,870	412,789
Расходи			
Набавна вредност на продадени добра (стоки)		(8,816)	(11,330)
Промени во залихите		18,733	(40,465)
Трошоци за сировини и други материјали	7	(288,324)	(220,734)
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	(21,847)	(17,563)
Останати трошоци од работењето	9	(10,169)	(7,815)
Плати и надоместоци од плати	10	(76,937)	(66,885)
Останати расходи од работењето	11	(233)	(647)
Амортизација		(16,557)	(16,431)
		(404,150)	(381,870)
Добивка од редовно работење		39,720	30,919
Финансиски приходи	12	40	-
Финансиски расходи	13	(13,330)	(6,918)
Добивка (-) Загуба пред одданочување		26,430	24,001
Данок од добивка		(2,663)	(2,517)
Нето добивка пред одданочување		23,767	21,484
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		23,767	21,484
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ ШТО ПРИПАЌА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ			
		23,767	21,484

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 15 март 2022 година и се потпишани во негово име од :

Г-дин Васе Митев
 Претседател на Управен Одбор на
 АД ОРАНЖЕРИИ

Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2021

(во илјада денари)

Белешка	31 Декември 2021	31 Декември 2020
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Недвижности, постројки и опрема	14 1,172,802	1,155,144
Долгорочни вложувања	0	0
Вкупно нетековни средства	1,172,802	1,155,144
Тековни средства		
Парични средства и еквиваленти	15 8,560	3,521
Побарувања од купувачи	16 19,039	20,637
Побарувања од државни органи и институции	17 1	(0)
Побарувања од вработените	18 (477)	(184)
Краткорочни финансиски средства	19 310	610
Залиха на сировини и материјали	20 41,725	35,508
Залихи на трговски стоки	21 35,973	18,814
Останати побарувања	22 0	0
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	23 0	0
Вкупно тековни средства	105,131	78,906
ВКУПНИ СРЕДСТВА	1,277,933	1,234,050
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Капитал		
Запишан Капитал	225,649	225,649
Резерви	43,540	42,351
Добивка за финансиска година	23,767	21,484
Акумулирана добивка/загуба	321,738	301,443
Вкупно капитал	614,693	590,926
Нетековни обврски		
Долгорочни заеми и кредити	24 298,346	340,206
Вкупно нетековни обврски	298,346	340,206
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	25 152,955	182,607
Краткорочни кредити и заеми	26 207,325	109,907
Обврски кон вработените	27 4,572	4,344
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	28 42	6,060
Вкупно тековни обврски	364,894	302,918
ВКУПНИ ОБВРСКИ	663,240	643,124
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	1,277,933	1,234,050

Извештај за промените на капиталот за годината која завршува на 31 декември 2021

(во илјада денари)

	Акционерски капитал (удели)	Премии на емитирани акции	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2020 година	225,649	-	41,277	305,153	572,079
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	-	-	-
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	21,484	21,484
Реинвестирана добивка	-	-	1,074	(1,074)	-
Промени во објективната вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 година	225,649	-	42,351	325,563	593,563
Добивка распределана на сопствениците	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2020 година	225,649	-	42,351	325,563	593,563
Исправка на грешки во претходни периоди	-	(2,637)	-	-	(2,637)
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-	-
Коригирана состојба на 01 јануари 2021 година	225,649	-	42,351	325,563	590,926
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	-	-	-
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	23,767	23,767
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-
Зголемување на резерви	-	-	1,188	(1,188)	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 година	225,649	-	43,540	348,142	614,693
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-	-
Коригирана состојба на 31 декември 2021 година	225,649	-	43,540	348,142	614,693

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Извештај за паричните текови за годината која завршува на 31 декември 2021

(во илјада денари)

	31 декември 2021	31 декември 2020
А.Готовински текови од оперативни активности		
Добивка по одданочување	23,767	21,484
Усогласување за:		
Амортизација	39,433	11,431
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	1,598	(733)
Зголемување/намалување на дадени аванси	-	-
Зголемување/намалување на примени аванси	-	-
Зголемување/намалување на останати побарувања	592	123
Зголемување/намалување на залихи	(23,376)	13,292
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	(29,652)	(51,374)
Зголемување/намалување на краткорочни кредити	97,418	(20,262)
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	(5,790)	525
Нето(одливи)/ приливи од оперативни активности	103,991	(25,516)
Б.Готовински текови од инвестициони активности		
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	(57,092)	(34,190)
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	-	-
Зголемувања/намалувања на дадени заеми	-	-
Нето(одливи)/ приливи од инвестициони активности	(57,092)	(34,190)
В.Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(41,860)	63,114
Зголемување/намалување на одложени приходи	-	-
Зголемување на резерви	-	-
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-
Нето(одливи)/ приливи од финансиски активности	(41,860)	63,114
Зголемување/намалување на паричните средства	5,040	3,408
Парични средства на почетокот на годината	3,521	112
Парични средства на крајот на годината	8,560	3,521

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи податоци

Акционерско друштво Оранжерии с.Хамзали Босилово со кратко име Оранжерии (Друштвото) е акционерско друштво основано на ден 17.01.2002 година и регистрирано во трговскиот регистар во Штип според решение Трег.бр.103/2002 од 15.02.2002 година. Според тековната состојба под број 0805-50/150820180002971 издадена од Централниот регистер на Република Македонија вкупен главнина изнесува 3.639.493,00 евра. Вкупно издадени се 727.899 обични акции. Просечна цена на една акција е 77 денари или 1,25 евра. Друштвото го застапува Претседателот на Управниот Одбор, Васе Митев кој е и главен акционер со повеќе од 90% акции. Адресата на седиште на Друштвото е: населено место без уличен систем бб Хамзали, Босилово, Република Македонија.

Според Статутот, управување на акционерското друштво е организирано според двостепен систем на управување. Друштвото има Управен Одбор и Надзорен Одбор.

Основната дејност на Друштвото е одгледување на зеленчук, дињи и лубеници, коренест и трупкаст зеленчук (шифра 01.13).

Просечниот број на вработени во Друштвото со состојба на 31 декември 2021 година изнесува 209 лица (2020 : 184 лица).

2. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/2004 ... 187/2014) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година).

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на набавна вредност освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се врши корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020. Тековните и споредните податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Користење на проценки и расудувања

При подготвување на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценките се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективна вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективна вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промената на сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.2. Континуитет во работењето

Тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 259,763 илјади денари (224,012 илјади денари на 31 декември 2020 година). Според тоа, работењето на Друштвото значително зависи од можноста за добивање на континуирана финансиска поддршка од страна на банките и доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото..

3. Основни сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

3.1 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот на финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 Декември 2021</u>	<u>31 Декември 2020</u>
1 ЕУР	61.6270	61.694
1 УСД	54.3736	50.2353
1 ГБП	73.4267	68.3136

3.2 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности, постројки и опрема се евидентираат по нивна набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

3.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација.

Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

3.4 Депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијацијата не се пресметува на инвестициите во тек.

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опрема и нематеријалните средства се како што следи:

Згради и објекти	2.5 % или 40 години
Опрема	10% или 10 години
Возила	10-25 % или 4-10 години
Останата опрема	10-25 % или 4-10 години
Нематеријални средства	25 % или 4 години
Канцеларски мебел	20 % или 5 години

3.5 Вложување во недвижности

Вложувањата во недвижности се состојат од објекти што се дадени под оперативен закуп. Вложувањата во недвижности првично се признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајќи ги трансакционите трошоци и последователно се амортизираат.

Последователните трошоци се вклучуваат во евидентираниот износ на средството само во случај кога постои веројатност за идна економска корист за Друштвото и кога трошокот може со сигурност да се процени. Сите останати трошоци за поправка и одржување се пресметуваат во извештајот за сеопфатна добивка за финансиската година во која се направени.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува со примена на праволиниската метода во период од 40 години.

3.6 Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствената вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.7 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврските се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

3.8 Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

3.9 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба.

3.10 Побарувања од купувачите, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачите за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Побарувањата од купувачите се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправка за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се обезвредени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањата повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишанати побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

3.11 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајни и останати високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначеан ризик од промена во вредноста.

3.12 Основна главнина и акумулирана добивка/загуба

а) Основна главнина

Во вкупниот капиталот на друштвото ги класифицира:

- вложени средства (паричен и непаричен влог) на осовачот запишан во Централниот регистар на РМ
- сопствени удели кои се одземаат од вкупниот капитал се додека истите не се продадат
- ревалоризациони резерви врз основа на добивки (загуби) од материјалните средства и финансиските средства расположиви за продажба
- резервен фонд како издвојување 5 % од добивката за тековна година а согласно Законот за трговски друштва. Издвојувањето завршува се додека резервите не достигнат износ од 1/10 од основната главнина

- тековната добивка (загуба) е добивката (загубата) што се добива од билансот на успех по оданочување.
- Акумулирана (загуба) ги вклучуваат задржаните добивки (непокриените загуби) од претходните периоди

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврските спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски спрема добавувачи

Обврските кон добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски. Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарање на останатите приходи.

Позајмица

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

3.14 Данок на добивка (Годишен данок на непризнаени даночни расходи)

Данокот од добивка се пресметува на даночната основа искажана во Даночниот Биланс. Според законските прописи, данок на добивка се плаќа по стапка од 10 %.

Даночната основа е збир на добивката пред оданочување искажана во Билансот на успех и непризнаени расходи за даночни цели и тоа:

- неисплатени плати
- пресметани трошоци над просечната цена на материјали и трговски стоки
- разликата меѓу трансферната цена и пазарната цена во прометот помеѓу поврзани лица
- трошоци на вработени кои не се признанени како трошоци за даночни цели во ЗДД
- репрезентација и спонзорства над предвидениот лимит според ЗДД
- отпишани побарувања
- исплати на невработени лица (членови на управен одбор, продажни агенти и сл)
- Амортизација повисока од амортизација пресметана по пропорционална метода
- Преостаната сегашна вредност на основните средства
- Исплатена дивиденда
- извршени резервирања

3.15 Надоместоци за вработените

Бруто платите на вработените се плаќаат во висина на договорот склучен со работодавецот. Придонесите од плата (Пензиско и здравствено осигурување, дополнително здравствено осигурување и вработување) од 28 % се плаќаат на даночна основа која е бруто плата. Персоналниот данок од 10 % се плаќа на износот на бруто плата намалена за износот на платени придонеси и за персоналното годишно даночно ослободување.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данок на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходите од обезбедувањена услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот пренос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоците за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата за задоцнети плаќања.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во добивки и загуби во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

4. Финансиски инструменти

4.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година е следната:

ОПИС	2021	2020
Обврски по кредити	505,671	450,113
Парични средства и еквиваленти	(8,560)	(3,521)
Нето обврски	497,111	446,593
Вкупен капитал	614,693	590,926
% на задолженост	81%	76%

4.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсите на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2021 и 2020 година по валути е следната:

	СРЕДСТВА		ОБВРСКИ	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	847	3,191	367	229
УСД	-	-	-	-
	847	3,191	367	229

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните износи се намалувања на добивката за соодветниот период.

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	48	296	(48)	(296)
УСД	-	-	-	-
Нето ефект	48	296	(48)	(296)

4.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства	2021	2020
<i>Некаматносни:</i>		
*Парични средства	17	37
*Побарувања од купувачи	13,118	14,716
*Останати побарувања	5,440	6,033
*Вложувања	0	0
	18,575	20,787
 <i>Каматносни со променлива камата:</i>		
*Дадени депозити во банка	0	0
*Парични средства	8,544	3,483
	8,544	3,483
	27,119	24,270
 Финансиски обврски	2021	2020
<i>Некаматносни:</i>		
*Обврски кон добавувачи	64,248	83,444
*Позајмици од друштва	47,450	109,907
*Останати тековни обврски	93,321	109,567
	205,019	302,918
 <i>Каматносни со променлива камата:</i>		
*Кредити од банка	368,085	388,227
	368,085	388,227
	573,104	691,145

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

Следната табела ја покажува сензитвната анализа на зголемување или намалување за 1% поени на каматните стапки користените кредити и дадени депозити во банка. Анализата е направена на салдата на обврските за кредит и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1%		Намалувања за 1%	
	2021	2020	2021	2020
Земени кредити	(3,681)	(3,882)	3,681	3,882
Дадени депозити	-	-	-	-
Нето ефект	(3,681)	(3,882)	3,681	3,882

4.4.Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година година според нивната доспеаност:

2021 година	До 1 месец	1-3 месец	3-12 месец	Над 12 месеци	Вкупно
*Парични средства	8,560	-	-	-	8,560
*Побарувања од купувачи	0	13,118	0	0	13,118
*Останати побарувања	0	5,440	-	-	5,440
*Вложувања	0	-	-	-	0
	8,560	18,558	0	0	27,119
*Обврски спрема добавувачи	0	64,248	-	-	64,248
*Кредити	0	-	47,450	368,085	415,536
*Останати обврски	0	93,321	-	-	93,321
	0	157,569	47,450	368,085	573,104

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

2020 година	До 1 месец	1-3 месец	3-12 месец	Над 12 месеци	Вкупно
*Парични средства	112	-	-	-	112
*Побарувања од купувачи	0	14,296	0	0	14,296
*Останати побарувања	0	6,156	-	-	6,156
*Вложувања	0	-	-	-	-
	112	20,452	0	0	20,564
*Обврски спрема добавувачи	0	83,444	-	-	83,444
*Кредити	0		19,034	388,227	407,261
*Останати обврски	0	109,567	-	-	109,567
	0	193,010	19,034	388,227	600,271

5. Финансиски извештаи

Во 2021 година друштвото изготвило :

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатната добивка
- Извештај за паричните текови
- Извештај за промените во главнината
- Белешки кон финансиските извештаи

Освен наведените финансиски извештаи друштвото изготви и извештаи кои се бараат согласно Македонските прописи и тоа:

- Даночен биланс
- Посебни податоци за државната евиденција
- Извештај за структурата на приходи по дејности
-

Објаснувачки белешки кон извештајот за сеопфатна добивка

5 Приходи од продажба

ОПИС	2021	2020
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги	342,276	304,287
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	8,882	11,952
Приходи од продажба на добра (производи,стоки) и услуги во странство	82,010	88,095
Приходи од продажба на материјали, резервни делови	65	396
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	433,233	404,730

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

6 Оперативни приходи

ОПИС	2021	2020
Добивки од продажба на нематеријални и материјални	0	0
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	3,335	823
Останати приходи од работењето	7,302	7,237
ВКУПНО	10,637	8,059

7 Трошоци за сировини и други материјали

ОПИС	2021	2020
Трошоци за сировини и материјали (за производство	250,681	190,758
Трошоци за материјали (за администрација, управа)	474	352
Трошоци за енергија (за производство)	37,169	29,624
Трошоци за енергија (за администрација, управа)	0	0
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	0	0
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0
ВКУПНО	288,324	220,734

8 Услуги со карактер на материјални трошоци

ОПИС	2021	2020
Транспортни услуги	3,303	4,019
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	345	702
Надворешни услуги за изработка на добра и извршув	0	0
Услуги за одржување и заштита	0	0
Наем-лизинг	670	2,798
Комунални услуги	15,642	8,281
Трошоци за реклама, пропаганда и саеми	0	0
Трошоци за истражување и развој	92	0
Останати услуги	1,796	1,764
ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	21,847	17,563

9 Останати трошоци од работењето

ОПИС	2021	2020
Трошоци за спонзорства и донации	0	79
Трошоци за надомест и други примања на членови	4	0
Трошоци за репрезентација	80	47
Трошоци за осигурување	668	490
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	863	1,618
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и д	588	711
Останати трошоци на работењето	1,550	2,240
Трошоци за користење на права (основен наем)	6,416	2,630
ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	10,169	7,815

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

10 Плати и надоместоци од плати

ОПИС	2021	2020
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	2	-
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	198	11
Плати и надоместоци од плати	73,704	62,476
Останати трошоци на вработените	3,033	4,398
ВКУПНО	76,937	66,885

11 Останати расходи од работењето

ОПИС	2021	2020
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	233	339
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	31	308
Останати расходи од работењето	- 30	-
ВКУПНО	233	647

12 Финансиски приходи

ОПИС	2021	2020
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани	0	0
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од	40	0
Останати финансиски приходи	0	0
ВКУПНО	40	0

13 Финансиски расходи

ОПИС	2021	2020
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	13,129	6,734
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од неповрзани друштва	200	184
ВКУПНО	13,330	6,918

Објаснувачки белешки кон извештајот за финансиска состојба

14 Недвижности, постројки и опрема

ОПИС	Земјишта	Деловен објект	Постројки и опрема	Инвестиции во тек	Погонски и канцелариски материјал	Транспортни средства	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2020							
Набавна вредност 01.01.2020	28,825	1,291,505	129,559	20,010	18,216		1,488,115
Набавени во 2020	687	2,346	2,755	21,467	6,934		34,189
Отуѓени, раходовани во 2020							-
Состојба на 31.12.2020	29,512	1,293,851	132,314	41,477	25,150		1,522,304
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА							
Состојба на 01.01.2020	-	(282,930)	(66,780)	-	(6,020)		(355,730)
Тековна амортизација 2020	-	(10,301)	(700)	-	(429)		(11,430)
Намалување (отуѓување, расход)	-			-			-
Состојба на 31.12.2020	-	(293,231)	(67,480)	-	(6,449)		(367,160)
ПРОМЕНИ ВО 2021							
Набавна вредност 01.01.2021	29,512	1,293,851	132,314	41,477	25,150	0	1,522,304
Набавени во 2021		16,038	2,808	17,030	1,005	36,623	73,505
Отуѓени, раходовани во 2021	-14,102	-		-	(24,449)		(38,551)
Состојба на 31.12.2021	15,410	1,309,889	135,122	58,507	1,705	36,623	1,557,257
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА							
Состојба на 01.01.2021	0	(293,231)	(67,480)	-	(6,449)		(367,161)
Тековна амортизација 2021	0		(39,433)	-			(39,433)
Намалување (отуѓување, расход)		22,138	-	-	-		22,138
Состојба на 31.12.2021	0	(271,093)	(106,914)	-	(6,449)		(384,456)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ							
Состојба на 31.12.2021	15,410	1,038,796	28,209	58,507	(4,743)	36,623	1,172,802
Состојба на 31.12.2020	29,512	1,000,620	64,834	41,477	18,701	-	1,155,144

- врз основа на имотен лист број 6311 од катастарска општина Ресен за фабриката за прозводство на цигли Нова слога Ресен се чека решение за утврдување на правен статус на бесправен објект. Врз основа на тоа објектот не е ставен во употреба и не се пресметува амортизација.

15 Парични средства и еквиваленти

ОПИС	2021	2020
Пари на сметки во банка	8,544	3,483
Девизни сметки	0	0
Парични средства во благајна	17	37
ВКУПНО	8,560	3,521

16 Побарувања од купувачи

ОПИС	2021	2020
Побарувања од купувачи салдо	12,271	11,525
Побарувања од купувачи во странство салдо	847	3,191
Побарувања за дадени аванси, депозити во земјата	5,607	5,607
Спорни и сомнителни побарувања	313	313
ВКУПНО	19,039	20,637

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

17 Побарувања од државни органи и институции

ОПИС	2021	2020
Данок на додадена вредност	1 -	0
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, дан	-	-
Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход	-	-
Побарувања за повеќе платени придонеси и други давачки	-	-
Останати побарувања од државни органи и институции	-	-
ВКУПНО	1	0

18 Побарувања од вработените

ОПИС	2021	2020
Побарувања од вработените за повеќе исплатена пл	12	12
Останати побарувања од вработените	(489)	(196)
ВКУПНО	(477)	(184)

19 Краткорочни финансиски средства

ОПИС	2021	2020
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата	-	-
Краткорочни кредити и заеми во земјата	310	610
ВКУПНО	310	610

20 Залиха на сировини и материјали

ОПИС	2021	2020
Сировини и материјали на залиха	41,272	34,940
Залиха на резервни делови	20	16
Ситен инвентар на залиха	434	552
ВКУПНО	41,725	35,508

21 Залихи на трговски стоки

ОПИС	2021	2020
Стоки на залиха	1,761	3,336
Производство (изградба во тек)	23,399	9,300
Производи на залиха	10,813	6,178
Разлика во цени на стоките	-	-
ВКУПНО	35,973	18,814

22 Останати побарувања

ОПИС	2021	2020
Останати побарувања	-	-
ВКУПНО	0	0

АД ОРАНЖЕРИИ село Хамзали
Белешки кон финансиските извештаи

23	Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		
	ОПИС	2021	2020
	Однапред платени трошоци	-	-
	ВКУПНО	0	0
24	Долгорочни обврски		
	ОПИС	2021	2020
	Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити	298,346	340,206
	ВКУПНО	298,346	340,206
25	Обврски спрема добавувачи		
	ОПИС	2021	2020
	Обврски спрема добавувачи во земјата	63,881	83,215
	Обврски спрема добавувачи во странство	367	229
	Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	83,955	96,995
	Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	4,752	2,168
	ВКУПНО	152,955	182,607
26	Краткорочни кредити		
	ОПИС	2021	2020
	Краткорочни кредити и заеми во земјата	207,325	109,907
	ВКУПНО	207,325	109,907
27	Обврски кон вработените		
	ОПИС	2021	2020
	Обврски за плата и надоместоци на плата	4,062	3,812
	Останати обврски спрема вработените	510	531
	ВКУПНО	4,572	4,344
28	Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки		
	ОПИС	2021	2020
	Обврски за данокот на додадена вредност	(2,458)	2,394
	Обврски за царини и царински давачки	(30)	(8)
	Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход	555	1,869
	Обврски за даноци и придонеси на плата и надомест	1,964	1,779
	Обврски за персонален данок на доход	8	24
	Обврски за членарини	2	3
	ВКУПНО	42	6,060

28. Трансакции со поврзани субјекти

Во 2021 година Друштвото нема трансакции со субјекти кои согласно Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица.

29. Управување со ризици

Во нормалниот тек на спроведувањето на своите деловни активности, Друштвото според природата на работењето може да влезе во различни ризици од поедини трансакции кои можат да се сведат на различен степен на изложеност и тоа: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризикот од курсни разлики, ризикот од каматната стапка), ликвидносни ризик, кредитен ризик, управување со капиталниот ризик и проценки на објективната вредност.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Ризик од курсни разлики

Со ризикот од курсни разлики, кој може да се дефинира како предизвикување загуби заради зголемувањето на курсот на странските валути во друштвата кои имаат увозни трансакции, друштвото се справува со благовремено плаќање на обврските спрема странските добавувачи и договарање за плаќање со стабилни валути.

Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик, со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој ризик.

Ризик од каматна стапка

Ризикот од каматна стапка постои кај кредити договорени во странски валути, од страна на друштвото, кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае на неговата финансиска состојба и паричните текови.

Во Република Македонија не постојат соодветни финансиски инструменти и политики за избегнување на овој ризик.

Ликвидносни ризик

Управувањето со ликвидносни ризик е централизирано во друштвото. Ризикот од неликвидност постои кога друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривати.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти, вклучувајќи ги побарувањата и обврските. Управувањето со кредитниот ризик на друштвото се врши со преземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото.

Управување со капитален ризик

Целите на друштвото во врска управување со капиталот се зачувување на способноста на друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставка на континуитет за да се зачува

оптималната структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика на обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

30. Потенцијални и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Компанијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Компанијата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Компанијата и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Дадени гаранции

Не се евидентирани дадени гаранции на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

Дадени хипотеки на имот

Евидентирани се хипотеки на имот во корист на Комерцијална Банка АД по основ на одобрен кредит на денот на билансирањето.

31. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2021 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговски друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за истата деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Васе Митев
Претседател на Управен
Одбор на АД ОРАНЖЕРИИ

Додаток 2 – Годишна сметка

Додаток 3 – Годишен извештај